



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 30 април 1977

Скопје

Број 18

Год. XXXIII

Преплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

150.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за повластичите на младината и децата во патничкиот сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 април 1977 година.

Бр. 06-1189

27 април 1977 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Законот за повластичите на младината и децата во патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 16/67), член 1 се менува и гласи:

„Младината и децата имаат право на повластичи од 40 отсто од редовната возна цена на железничкиот, патниот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, како и во превозот на гондолските жичарници во рамките на организирани групни патувања за:

1) извршување на општествено-воспитната програма на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и неговите колективни членови и на програмата од областа на здравствената заштита, одморите и рекреациите,

2) училишни и научни екскурзии и патувања на ученици и студенти,

3) унапредување квалитетот на аматерскиот спорт, спортските рекреации и развојот на аматерскиот спорт во училиштата и сојузите на организациите за физичка и техничка култура врз аматерска основа и

4) вршење разни видови дејности од областа на културата врз аматерска основа.

Како групни патувања од претходниот став се сметаат патувањата што ги организираат:

1) училиштата и советите за општествено воспитување и грижа за децата и

2) организациите на Сојузот на социјалистичката младина и неговите колективни членови.

Правото на повластица од став 1 на овој член се признава и во слободниот патен сообраќај, која се пресметува според навистина поминатите километри, со примена на важечката железничка тарифа за II класа на брзи воз.

Како основа за пресметување на надоместокот за повластичите во железничкиот сообраќај се зема тарифата за II класа на брзи воз“.

Член 2

Во член 2 став 1 првата реченица се менува и гласи: „Повластичите од член 1 на овој закон можат да се користат за патување на група од најмалку пет лица“.

Во став 2 во првата реченица, зборот „потврда“ се заменува со зборовите „објава (список)“, зборот „организацијата“ се заменува со зборот „организација“, а зборовите „од точка 2 или 4“ се бришат. Во истиот став во втората реченица зборот „потврдата“ се заменува со зборовите „објавата (списокот)“.

Член 3

Во член 3 по зборот „организации“ да се додадат зборовите: „на здружениот труд“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

151.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за определување повластичи во јавниот патнички сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 април 1977 година.

Бр. 06-1187

27 април 1977 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ****Член 1**

Во Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 38/66), во член 2 почетниот збор „Пра-тениците“ се заменува со зборот „Делегатите“.

Член 2

Во член 3 став 1 зборот „автомобуски“ се заменува со зборот „патен“, а во став 2 зборот „ползува“ се заменува со зборот „користи“.

Член 3

Во член 5 во ставовите 1 и 2 процентот „25%“ се заменува со процентот „40%“.

Во став 3 зборовите „школската установа“ се заменуваат со зборовите: „училиште, односно факултетот“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

152.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 април 1977 година.

Бр. 06-1188

27 април 1977 година

Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), по член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Од остварените приходи од основниот данок на промет, наплатени по тарифен број 2 од Тарифата на основниот данок на промет, претходно ќе се издвојуваат, на посебна сметка, средства во висина од 16 отсто, а до износ од 89.700.000 динари за реализација на Финансиската програма за изградба, одржување и реконструкција на патиштата за 1977 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

153.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74), а во врска со член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ**

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници бр. 02-1492/1 од 12. IV. 1977 година, донесена од Работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-963/1

28 април 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.**154.**

Врз основа на член 285 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76), републичкиот секретар за народна одбрана донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ДА ВРШАТ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторите и другите лица овластени да вршат инспекциски работи во областа на народната одбрана.

Член 2

Легитимацијата, со која се утврдува својството на инспекторите и другите лица овластени да вршат инспекциски работи во областа на народната одбрана, се издава според образецот што е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на легитимацијата е во темнозелна боја во големина 12 x 9 см.

Член 4

Лицето на кое му престанало својството на инспектор и друго лице овластено да врши инспекциски работи во областа на народната одбрана, должно е да ја предаде легитимацијата на органот што го овластил.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-192/3

12 април 1977 година

Скопје

Републички секретар
за народна одбрана,
генерал-мајор
дипл. инж. Миле Арнаутовски, с. р.

(грб на СР Македонија)
Социјалистичка Република Македонија
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАРОДНА ОДБРАНА

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А

2,5 3

Име _____

Презиме _____

Работник на _____

рег. бр. _____

(датум на изда-
вањето)

(потпис на овлас-
теното лице)

(МП)

Инспекторите и другите лица што се овлас-
тени да вршат инспекциски работи во областа
на народната одбрана имаат право и должност:

1. да го проверуваат спроведувањето на под-
готовките и мерките за одбрана и да ги прегле-
дуваат плановите за одбрана и другите докумен-
ти за организирање и подготвување на народната
одбрана;

2. да наредуваат отстранување на несоглас-
ностите во плановите и во другите документи,
спроведувањето на мерките и извршување на
работите и задачите што се предвидени со ре-
публичките планови и прописи и запирање на
мерките што не се во согласност со тие планови
и прописи;

3. да им укажуваат стручна помош на орга-
ните чии подготовки ги контролираат и за утвр-
дената состојба и наредните мерки да ги известу-
ваат надлежните органи.

155.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за заш-
тита на семејството чиј хранител е на задолжител-
на воена служба („Службен весник на СРМ“, бр.
44/76), републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА ДОКУМЕНТОТ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ
ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА
СЛУЖБА**

Член 1

Членовите на семејството чиј хранител е на за-
должителна воена служба остваруваат здравствена
заштита во постапка и со здравствена легитимација
утврдена со овој правилник.

Член 2

Општинскиот орган на управата надлежен за
социјална заштита по претходно утврдување дека
членот на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба нема право на здравствена
заштита по друг основ, односно дека остварува
здравствена заштита како земјоделец издава здрав-
ствена легитимација според образецот пропишан за
здравствената легитимација на осигурениците —
работници (образец ЗП-1) со тоа што на првата
страница од здравствената легитимација на видно
место е напишано: „здравствената легитимација ја
издава општинскиот орган на управата надлежен за
социјална заштита врз основа на Законот за заш-
тита на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба“.

Цитираниот текст од претходниот став се заве-
рува со потпис на овластеното лице и печат на
органот што ја издал здравствената легитимација.

Член 3

Издадената здравствена легитимација се заве-
дува во книгата за евиденција на издадените здрав-
ствени легитимации што ја води општинскиот ор-
ган на управата надлежен за социјална заштита.

Во книгата за евиденција на здравствените ле-
гитимации се внесуваат следните податоци: реден
број на здравствената легитимација, дата на изда-
вањето; презиме, име, дата на раѓање и адреса на
носителот односно на соживателот на основните
права; дали барателот остварува здравствена заш-
тита по друг основ односно како земјоделец; број
и дата на решението со кое се утврдени правата на
барателот; дата на престанок на важноста на здрав-
ствената легитимација; забелешка за настанати
промени.

Член 4

Заверка на здравствената легитимација се врши
на секои 30 дена.

Член 5

Здравствената организација на здружен труд
го здравствената легитимација на корисникот ја
евидентира секоја укажана здравствена помош, од-
носно траењето на лекувањето во здравствената
организација.

Член 6

Обрасците што здравствените организации на
здружен труд ги употребуваат во врска со здрав-
ственото осигурување се употребуваат и при ко-
ристењето на здравствената заштита врз основа на
здравствената легитимација од член 2 на овој пра-
вилник со тоа што на видно место на обрасците се
става ознака: „Здравствена заштита според Законот
за заштита на семејствата чиј хранител е на задол-
жителна воена служба“.

Член 7

На членот на семејството чиј хранител е на
задолжителна воена служба кој ја изгубил здрав-
ствената легитимација му се издава нова откако
изгубената ќе ја огласи за неважна на вообичаен
начин.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-1565

15 април 1977 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

156.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за ци-
вилните инвалиди од војната („Службен весник на
СРМ“, бр. 33/76), републичкиот секретар за здравст-
во и социјална политика донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА ДОКУМЕНТОТ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИ-
ТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА**

Член 1

Цивилните инвалиди од војната остваруваат
здравствена заштита во постапка и со документ
утврден со овој правилник.

Член 2

Пријава од надлежната заедница на здравството и здравственото осигурување центарот за социјална работа односно општинскиот орган на управата надлежен за социјална заштита (првостепениот орган) поднесува по претходно утврдување дека цивилниот инвалид од војната нема право на здравствена заштита по друг основ, односно дека здравствена заштита остварува како земјоделец.

Член 3

Здравствената легитимација што заедницата на здравството и здравственото осигурување ја издава на цивилниот инвалид од војната врз основа на пријавата од претходниот член на овој правилник, се издава според образецот пропишан за здравствената легитимација на осигурениците — работници (образец ЗП-1) со тоа што на првата страница од здравствената легитимација видно е напишано: „Здравствена заштита според Законот за цивилните инвалиди од војната“.

Цитираниот текст од претходниот став се заверува со потпис на овластеното лице и печат на заедницата што ја издава здравствената легитимација.

Член 4

Во евиденцијата на издадените здравствени легитимации на цивилните инвалиди од војната што ја води заедницата на здравството и здравственото

осигурување, покрај другото, се забележува почетокот и престанокот на важењето на здравствената легитимација.

Член 5

Здравствената организација на здружен труд во здравствената легитимација на корисникот ја евидентира секоја укажана здравствена помош односно траење на лекување во таа организација.

Член 6

На корисникот на здравствената заштита кој ја изгубил здравствената легитимација му се издава нова, откако изгубената ќе ја огласи за неважна на вообичаен начин.

Член 7

Заедницата на здравството и здравственото осигурување утврдува престанок на важењето на здравствената легитимација врз основа на одјага за престанок на правото на здравствената заштита на цивилниот инвалид од војната што ја поднесува првостепениот орган.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,

Јездимир Богдански, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ**240.**

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините во Социјалистичка Република Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините во Социјалистичка Република Македонија (потписници) се согласија издвоените средства на посебни сметки, според член 10 и 11 од Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините во 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 17/76), да се користат:

— најмалку 50% за покривање на загуби на организациите на здружениот труд (преку општинските фондови за заеднички резерви), а

— остатокот за намиравање на обврски на самоуправните интересни заедници и на општината од претходните години.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на средствата издвоени на посебни сметки на ниво на град Скопје, што ќе се употребат за намените од член 11 став 2 од Општествениот договор од претходниот став.

Член 2

Потписниците на овој договор се согласија средствата од претходниот член да се користат врз основа на договор што ќе го склучат Собранието на општината и самоуправните интересни заедници во општината.

Член 3

Средствата што ќе се користат за покривање на загуби се даваат без обврска за враќање.

Член 4

За спроведување на овој договор ќе се грижи Службата на општественото книговодство на Македонија.

Член 5

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-495/1
28 март 1977 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. Извршен совет на Собранието на СР Македонија
2. Собрание на општината Берово
3. Собрание на општината Битола
4. Собрание на општината Брод Македонски
5. Собрание на општината Валандово
6. Собрание на општината Винаца Македонска
7. Собрание на општината Гевгелија
8. Собрание на општината Гостивар
9. Собрание на општината Дебар
10. Собрание на општината Делчево
11. Собрание на општината Демир Хисар
12. Собрание на општината Кавадарци
13. Собрание на општината Кичево
14. Собрание на општината Кочани
15. Собрание на општината Кратово

16. Собрание на општината Крива Паланка
17. Собрание на општината Крушево
18. Собрание на општината Куманово
19. Собрание на општината Неготино
20. Собрание на општината Охрид
21. Собрание на општината Прилеп
22. Собрание на општината Пробиштип
23. Собрание на општината Радовиш
24. Собрание на општината Ресен
25. Собрание на општината Свети Николе
26. Собрание на општината Струга
27. Собрание на општината Струмица
28. Собрание на општината Тетово
29. Собрание на општината Титов Велес
30. Собрание на општината Штип
31. Собрание на град Скопје

241.

Заради спроведување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, а врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините во СР Македонија склучаваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините во СР Македонија (потписници) се согласија, заради остварување на целите и задачите утврдени со Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, со своите мерки да обезбедат побавен пораст на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините од номиналниот пораст на општествениот производ во Републиката, на начин утврден со одредбите на овој договор.

Член 2

Под средства за општа и заедничка потрошувачка, во смисла на член 1 од овој договор, се сметаат средствата за финансирање на потрошувачката преку буџетот на општината и преку финансиските планови на општинските самоуправни интересни заедници од областа на основното образование, културата, физичката култура, социјалната заштита, здравството и здравственото осигурување, вработувањето и општествената заштита на децата, што се евидентираат во Службата на општественото книговодство на образецот „Б-2“.

Член 3

Износите на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка за 1977 година, по општини, се утврдуваат врз основа на догово-

реното ниво на тие средства за 1976 година намалено за придонесот за здравствено осигурување на пензионерите и инвалидите и потрошените средства за надоместоците на личните доходи за време на боледување, породилно отсуство и работа со скратено работно време за 1976 година, зголемени за 15%, а за стопански недоволно развиените општини 16,4%.

Член 4

Врз основа на критериумите од член 3 на овој договор, средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во 1977 година, по општини, можат да изнесуваат до:

(во милиони дин.)

1. Берово	39,2
2. Битола	275,2
3. Брод Македонски	23,3
4. Валандово	23,2
5. Виница Македонска	30,3
6. Гевгелија	89,3
7. Гостивар	132,1
8. Дебар	36,6
9. Делчево	45,3
10. Демир Хисар	25,9
11. Кавадарци	97,8
12. Кичево	83,5
13. Кочани	98,8
14. Кратово	26,9
15. Крива Паланка	49,6
16. Крушево	22,4
17. Куманово	215,9
18. Неготино	54,1
19. Охрид	128,4
20. Прилеп	220,1
21. Пробиштип	34,4
22. Радовиш	52,6
23. Ресен	50,6
24. Свети Николе	50,5
25. Струга	93,9
26. Струмица	176,6
27. Тетово	218,3
28. Титов Велес	187,1
29. Штип	120,8
30. Градот Скопје и општините „Гази Баба“, „Карпош“, „Кисела Вода“, „Центар“ и „Чаир“	1.454,6

Член 5

Во износите на средствата од претходниот член не се опфатени средствата наменети за финансирање на општествените дејности од страна на граѓаните (самопридонеси и партиципации); придонесите за здравствено осигурување на пензионерите и инвалидите; надоместоците на личните доходи за време на боледување, породилно отсуство и работа со скратено работно време; придонесите за здравствено осигурување на самостојните занаетчи, угостителите и превозниците; средствата за развојните програми на општонародната одбрана; средствата за модернизација на службите за внатрешни работи; средствата за описменување на возрасните; средствата за финансирање на новоформираните органи според републички прописи; средствата за извршување на обврските создадени во 1976 година за функционирање, опремување и обезбедување работен простор на новоформираните општини во град Скопје; средствата од придонесите и даноците од индивидуалниот сектор што ќе се наплатат на износот утврден со едногодишниот облог; средствата за солидарно отстранување на последиците од елементарни непогоди, како и средствата за патното стопанство и водостопанството.

Член 6

Потписниците на овој договор се обврзуваат да обезбедат намалување на стапките на придонесите од доходот и личните доходи на основните организации на здружениот труд од областа на сто-

панството ако приходите кај одреден корисник на општествени средства во 1977 година се остваруваат над договорените рамки.

Член 7

Во рамките на утврдените средства со член 4 на овој договор, собранијата на општините, преку политика на диференциран пораст, ќе обезбедат побрз пораст на средствата за финансирање на образованието, здравствената и социјалната заштита.

Член 8

Заради реализирање на политиката за формирањето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка за 1977 година на ниво на општината, потписниците на овој договор се согласија да преземат мерки за приспособување на инструментите за формирањето на средствата за оваа потрошувачка за да не дојде до зголемување на обврските на организациите на здружениот труд од областа на стопанството.

Член 9

Потписниците на овој договор се согласија, во рамките на утврдените средства за општата и заедничката потрошувачка од член 4 на овој договор и нивното користење, да изготват биланси на планираните средства по носители на средства од член 2 на овој договор и своен биланс на тие средства и извештаи за извршување на тие биланси според единствена методологија, пропишана со Правилникот за начинот за водење евиденција и за начинот на изработка на билансот на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и за извештајот за извршувањето на тој биланс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 33/75 и 9/76) најдоцна до 31 март 1977 година.

Заради ефикасност во следењето и контролата на остварувањето на договорената политика за општата и заедничката потрошувачка во 1977 година, билансите од претходниот став ќе се разработат по тримесечја.

Билансите и извештаите од претходниот став се доставуваат до Републичкиот секретаријат за финансии и до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство до 31 март 1977 година.

Член 10

Со билансите од член 9 на овој договор ќе се утврди динамиката на користењето на средствата, која, во глобал, може да изнесува:

— за периодот јануари—март	— до 21%;
— за периодот јануари—јуни	— до 45%;
— за периодот јануари—септември	— до 72%;
— за периодот јануари—декември	— до 100%.

Член 11

Во рамките на средствата од овој договор, собранијата на општините се согласија да склучат договори со самоуправните интересни заедници од член 2 на овој договор со кои ќе се распореди вкупниот обем на средствата по корисници за 1977 година.

Член 12

Потписниците на договорите од претходниот член можат во текот на годината да го менуваат распоредот на средствата за општата и заедничката потрошувачка за 1977 година по поодделни корисници, при што да не се менува вкупниот обем на средствата за општата и заедничката потрошувачка утврден со член 4 од овој договор.

Член 13

Собранијата на општините се согласуваат во договорите што ќе се склучат на ниво на општините да се овласти надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство

да го следи применувањето на договорот и да го контролира остварувањето на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка утврдени во член 4 од овој договор вкупно и поодделно за секој корисник на општествените средства.

Ако Службата на општественото книговодство, врз основа на билансите на планираните средства за општата и заедничката потрошувачка и пивната разработка по тримесечја и тримесечните извештаи за извршување на билансите, како и од образецот „Б-2“, утврди дека остварените приходи се над утврдените износи од член 4 на овој договор, повеќе остварените средства ќе ги издвои на посебни сметки.

Член 14

Користењето на средствата издвоени на посебни сметки, според член 13 став 2, ќе се регулира со одделен договор што ќе го склучат потписниците на овој договор.

По исклучок, издвоените средства на посебни сметки на ниво на град Скопје можат да се употребат за финансирање на обврските според Законот за образување општини во град Скопје и за утврдување на нивните подрачја („Службен весник на СРМ“, бр. 8/76).

Член 15

Изменување и дополнување на овој општествен договор може да се изврши според постапката по која е и склучен.

Член 16

Овој договор е потпишан на 28 март 1977 година, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-494/1
28 март 1977 година
Скопје

П О Т П И С Н И Ц И

1. Извршен совет на Собранието на СР Македонија
2. Собрание на општината Берово
3. Собрание на општината Битола
4. Собрание на општината Брод Македонски
5. Собрание на општината Валандово
6. Собрание на општината Винаца Македонска
7. Собрание на општината Гевгелија
8. Собрание на општината Гостивар
9. Собрание на општината Дебар
10. Собрание на општината Делчево
11. Собрание на општината Демир Хисар
12. Собрание на општината Кавадарци
13. Собрание на општината Кичево
14. Собрание на општината Кочани
15. Собрание на општината Крагово
16. Собрание на општината Крива Паланка
17. Собрание на општината Крушево
18. Собрание на општината Куманово
19. Собрание на општината Неготино
20. Собрание на општината Охрид

- | | |
|--|---|
| 21. Собрание на општината Прилеп | 29. Собрание на општината Титов Велес |
| 22. Собрание на општината Пробиштип | 30. Собрание на општината Штип |
| 23. Собрание на општината Радовиш | 31. Собрание на град Скопје |
| 24. Собрание на општината Ресен | 32. Собрание на општината „Гази Баба“ |
| 25. Собрание на општината Свети Николе | 33. Собрание на општината „Карпош“ |
| 26. Собрание на општината Струга | 34. Собрание на општината „Кисела Вода“ |
| 27. Собрание на општината Струмица | 35. Собрание на општината „Центар“ |
| 28. Собрание на општината Тетово | 36. Собрание на општината „Чаир“ |

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

242.

Врз основа на член 143 од Самоуправната спогодба за здружување во работната организација Радио-телевизија Скопје, а согласно член 43 став 2 и 3 од Законот за радио-дифузијата, Работничкиот совет на РТС, на својата седница одржана на 11 април 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИО-ДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

1. Надоместокот за користење на радио-приемници (со цевки, транзисторски и др.) изнесува и тоа за:

а) граѓаните за еден радио-приемник, без оглед на бројот на радио-приемници во потесното семејство, месечно 30,00 динари;

б) организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи и собранијата на општествено-политичките заедници, републичките секретаријати, другите републички органи на управата на републичките организации (републичка управа), општинските органи на управата, коморите, приватните угостители, како и државните органи, за секој радио-приемник годишно динари 1.350,00;

в) организациите на здружениот труд кои вршат промет или произведуваат радио-приемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно динари 1.350,00;

г) организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности (од областа на здравството и социјалната заштита, на образованието и воспитувањето, на науката и културата и на спортот), општествено-политичките и општествените организации и станиците на милицијата, договорните организации на здружениот труд (занаетчиски задруги), противпожарните друштва и домови, за секој радио-приемник годишно динари 360,00;

д) сервисите за поправка на радио-приемници, занаетчиските и останатите услужни дуќани, годишно динари 360,00.

2. Надоместокот за користење на телевизиски приемници изнесува и тоа:

а) граѓаните за еден телевизиски приемник, без оглед на бројот на тв приемници во потесното семејство, месечно 100,00 динари;

б) организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници, републичките секретаријати, другите републички органи на управата и републичките организации (републичка управа), општинските органи на управата, коморите, приватните угостители, како и државните органи, за секој тв приемник годишно динари 2.590,00;

в) организациите на здружениот труд кои вршат промет или произведуваат тв приемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно динари 2.590,00;

г) организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности (здравството и социјалната заштита, образованието и воспитувањето, науката, културата и спортот), општествено-политичките и општествените организации, станиците на милицијата, договорните организации на здружениот труд (занаетчиски задруги), противпожарните друштва и домови, за секој тв приемник годишно 1.248,00;

д) сервисите за поправка на тв приемници, занаетчиските и останатите услужни дуќани, паушално годишно динари 1.248,00.

3. Граѓаните кои користат тв приемник не плаќаат надоместок за користење на радио-приемник.

4. Под потесно семејство, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: брачниот другар и децата на корисникот, како и неговите родители доколку тој ги издржува (според важечките законски прописи).

5. Радио-телевизија Скопје ќе издвојува наменски за развој 5% од вкупните средства што ќе се остварат по основ на надоместок за користење на радио и тв приемници.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на добивањето на согласноста од Извршниот совет на СРМ и нејзиното објавување, а ќе се применува од 1. V. 1977 година.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на радио-дифузни приемници, бр. 02-551/1 од 4. 12. 1974 година.

Бр. 02-1492/1
12 април 1977 година
Скопје

Претседател на Работничкиот совет на РТС,
Никола Николовски, с. р.

Овие денови излегува од печат

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

— со обрасци и прилози —

Збирката ги содржи: Уредбата за канцелариското работење и за одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот материјал и Упатството за начинот на канцелариското работење и за одбирањето на архивската граѓа од регистратурскиот материјал, обрасци и прилози. Со овие прописи се утврдува начинот на работата и правилата на постапување во канцелариското работење и начинот на одбирањето и евидентирањето на архивската граѓа од регистратурскиот материјал.

Оваа збирка може корисно да им послужи на републичките органи на управата и републичките организации, општинските органи на управата, органите на управата на градските заедници, организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници.

Цена 35 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
150. Закон за изменување и дополнување на Законот за повластиците на младината и децата во патничкиот сообраќај — — —	361
151. Закон за изменување на Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај — — — — —	362
152. Закон за дополнување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година — — — — —	362
153. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници —	362
154. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторите и другите лица овластени да вршат инспекциски работи во областа на народната одбрана — — —	362
155. Правилник за постапката и видот на документот за остварување на здравствена заштита на членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба — — — — —	363
156. Правилник за постапката и видот на документот за остварување на здравствена заштита на цивилните инвалиди од војната — — — — —	363
Општествени договори и самоуправни спогодби	
240. Општествен договор за користење на издвоените средства на посебни сметки од средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините во 1976 година — — — — —	364
241. Општествен договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините за 1977 година — — —	365
Општи акти на самоуправните организации	
242. Одлука за висината на надоместокот за користење на радио-дифузни приемници	367